

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18, „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19 и 236/22), член 109 став (4) од Законот за општата управна постапка\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 30 јануари 2023 година донесе

## **РЕШЕНИЕ**

### **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Душан Ѓорѓиески од Кратово УП2 09-07/23 од 11 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-124 од 15 декември година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-124 од 15 декември година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Душан Ѓорѓиески од Кратово до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-07/23 од 11 јануари 2023 година против Решение за согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-124 од 15 декември година на КЕЦ Кратово, конкретно против висината на трошокот за приклучок, поточно 72.240,00 денари за 11kW приклучок.

Според Електродистрибуција - по обжалено Решение до Регулаторна комисија за енергетика и по донесена Одлука од страна на Регулаторната комисија за енергетика со која првичното Решение се поништува, издадено е ново Решение (сега обжаленото) во кое се испочитувани сите точки од одлуката на Регулаторната комисија за енергетика, со што во новата пресметка, барателот учествува по капацитет во предвидената мрежа за изградба. Согласно претходното Решение трошокот беше 111.073,00 денари, сега е 72.240,00 денари.

На седница на Комисијата за постапување по Приговори од 24 јануари 2023 година се разгледуваше следната документација:

1. Одговор на Приговор УП2 09-07/23 од 11 јануари 2023 година со прилог:
  - Решение за уважување на Приговор УП2 09-194/22 од 24 ноември 2022 година
  - Обжаленото Решение
  - Приговор

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имајќи го предвид горенаведеното се утврди дека Електродистрибуција со издавање на сега обжаленото Решение постапила целосно по претходно издаденото Решение донесено по претходниот Приговор, при што се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–07/23  
30 јануари 2023 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски